

XVII INTERNATIONAL SWIMMING MEETING

NEMO KUP 2021



It is our greatest pleasure to invite you all at the swimming competition “XVII NEMO CUP”. The Swimming Club “DOLPHIN” Skopje hosts and organizes the swimming contest NEMO CUP 2021 for the seventeen time in a row at the swimming pool “Boris Trajkovski” in Skopje. The overall concept of the competition is aimed towards development and affirmation of swimming as a sport, where swimmers can participate in all disciplines in six age categories. The swimmers will get variety of rewards and the best competitors from absolute category will get money awards.

ORGANIZER: SWIMMING CLUB “DELFIN” SKOPJE

DATE: 27 and 28.11.2021 year

PLACE: Indoor swimming pool “BORIS TRAJKOVSKI” Skopje

SWIMMING POOL: 25 meters 8 lane, temperature 26,5°

ELECTRONIC TIMEKEEPING

AGE GROUPS:

	male	female
Category A	Absolute	Absolute
Category B	2006/2007	2006/2007
Category C	2008/2009	2008/2009
Category D	2010/2011	2010/2011
Category E	2012	2012
Category F	2013 and younger	2013 and younger

ENTRY FEE: 4 EUROS per start

VALID PARTICIPATION (number of starts): The number of the races for the swimmers at the meeting is unlimited.

PROGRAM

I part

Saturday 27.11.2021 08:45
(Warm up 07:30)

100 free	m/f	A,B,C,D,E
50 breaststroke	m/f	A,B,C,D,E,F
200 butterfly	m/f	A,B,C
50 backstroke	m/f	A,B,C,D,E,F
200 medley	m/f	A,B,C,D
1500 free	m/f	A

II part

Saturday 27.11.2021 17:00
(Warm up 16:00)

50 free	f/m	A,B,C,D,E,F
100 backstroke	f/m	A,B,C,D,E
200 breaststroke	f/m	A,B,C,D
100 butterfly	f/m	A,B,C,D,E
400 free	f/m	A,B,C,D

III part

Sunday 28.11.2021 08:45
(Warm up 07:30)

50 butterfly	m/f	A,B,C,D,E,F
200 free	m/f	A,B,C,D
100 breaststroke	m/f	A,B,C,D,E
200 backstroke	m/f	A,B,C
100 medley	m/f	A,B,C,D,E
800 free	m/f	A

NOTE: The organizer keeps the right to limit events 800m and 1500m freestyle to 8 male and 8 female competitors according to the best entry/swimm time

OPENING CEREMONY SATURDAY 27.11.2021 16:45

MEDALS: The first three swimmers of each event and age group will be awarded with medals.

AWARDS: The best competitors from category A (man and woman) will get money awards, and the swimmers from category B,C, D,E and F will get variety of rewards according to the total FINA points from best four disciplines. The youngest swimmers in both man and woman category shall be awarded with variety of rewards (identification document is required);

BEST CLUB: The club scoring the most FINA points by all its swimmers shall be declared as the best club.

ENTRIES: till 23.11.2021 on e-mail: aleksandarf@yahoo.com , or Tel: + 389 78 386 236, + 389 2 2444 670, fax: + 389 2 2431 587

With providing the entries for their swimmers the clubs are confirming the health status of the athletes and take all the responsibility about their health. Tel: + 389 78 386 236, + 389 2 2444 670:

CANCELATIONS: till 25.11.2021 year

Technical meeting will be held on 26.11.2021 at 20:00h at SWIMMING POOL

ACOMODATIONS: The participating teams are responsible for transport and accommodation costs. Information and reservations: Mr. Darko Jovanovski + 389 76462675

We can provide hotel accommodation in Skopje – up to 35 EUR for full board or 15-20 EUR for bed and breakfast

SC “DELFIN” SKOPJE



XVII МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2021



Ни претставува особено задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар НЕМО КУП кој оваа година е седумнаесети по ред. Пливачкиот клуб Делфин Скопје е повторно домаќин и организатор на пливачкиот натпревар НЕМО КУП 2021 кој оваа година ќе се одржи на базенот „Борис Трајковски,, Скопје со полн програм. Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди додека во апсолутна категорија ќе се доделуваат и парични награди.

ОРГАНИЗАТОР: ПК „ДЕЛФИН,,СКОПЈЕ

ДАТА: 27 - 28.11.2021 година

МЕСТО: Базен „Борис Трајковски,, Скопје

БАЗЕН: 25 метри 8 стази температура на вода 26,5 С

ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО

КАТЕГОРИИ:	МАШКИ	ЖЕНСКИ
Категорија А	Апсолутна	Апсолутна
Категорија Б	2006/2007	2006/2007
Категорија Ц	2008/2009	2008/2009
Категорија Д	2010/2011	2010/2011
Категорија Е	2012	2012
Категорија Ф	2013 и помлади	2013 и помлади

СТАРТАРИНА: 200 ден по старт за домашни натпреварувачи а за госити од странство 4 евра по старт

ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

ПРОГРАМА

I дел

Сабота 27.11.2021 08:45 часот
(Распливување 07:30)

100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д
1500 слободно	м/ж	А

II дел

Сабота 27.11.2021 17:00 часот
(Распливување 16:00)

50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
400 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д

III дел

Недела 28.11.2021 08:45 часот
(Распливување 07:30)

50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
800 слободно	м/ж	А

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м и 1500м слободно на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска категорија според најдобро испливано време.

СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ САБОТА 27.11.2021 16:45 часот

МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат медали

НАГРАДИ: Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди, додека пливачите од другите категории добиваат стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови во четири најдобри дисциплини според ФИНА таблица. Најмладите пливачи во машка и женска конкуренција добиваат стокови награди (обавезен документ за идентификација).

НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној што ќе освои најголем број на медали

ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до 23.11.2021 на адреса ПК „ДЕЛФИН“, СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје мејл: aleksandarf@yahoo.com

Со поднесувањето на пријавата клубот кој ги поднесува потврдува дека пливачите се здравствено способни за натпреварување, односно ја сносат одговорноста за нивната здравствена состојба
mail: aleksandarf@yahoo.com,

Tel: + 389 78 386 236, faks: + 389 2 2431 587

ОТКАЗИ: Отказите се уважуваат најкасно до 24.11.2021 година.

Техничкиот состанок ќе се одржи на ден 26.11.2021 со почеток во 20:00 часот во просториите на Базенот Борис Трајковски

СМЕСТУВАЊЕ: Натпреварувачите сами си ги сносат патните и хотелските трошкови информации на телефон 076462675 г-дин Дарко Јовановски

Препорачуваме хотелско сместување полн панасион до 30 ЕВРА нокевање со појадок 15 – 20 ЕВРА

ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ

